

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 107

28 мај 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1379. Одлука за изменување на одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Северна Македонија	4	1384. Одлука за распределба на средства за проектите: изградба на локален пат Ржаничино-Којлија во Општина Петровец и изградба на локални патишта во село Горно Оризари, Општина Велес	6
1380. Одлука за избор на членови на Советот за граѓански надзор	4	1385. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје	7
1381. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Советот за статистика на Република Македонија	5	1386. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје	7
1382. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Републичкиот Совет за безбедност во сообраќајот на патиштата	5		
1383. Одлука за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за цивилно воздухопловство	6		

Стр.		Стр.		
1387.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стовариште КО Бардовци, Општина Карпош	8	1393. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Вирово и придружни објекти КО Вирово, Општина Демир Хисар	10
1388.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 20(10)kv воздушен приклучен вод за поврзување на МХЕЦ Ехлонец со 20(10)kv постоечки воздушен вод во с.Извор, КО Ехлонец и КО Кленоец, Општина Кичево	8	1394. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на СН 10(20) kv надземен вод со трафостаница 10(20)/0,4kv КО Присад, КО Дабница, Општина Прилеп и КО Небрегово, Општина Долнени	10
1389.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Г.Соње, Општина Сопиште.....	8	1395. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби со намена б5-хотелски комплекс КО Руница, Општина Липково	11
1390.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за групно домување А3-објект за сместување и престој на стари лица КО Беровци, Општина Прилеп.....	9	1396. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долна Лешница за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долна Лешница, Општина Желино	11
1391.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево	9	1397. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и загадувачка индустрија КО Галате, Општина Врапчиште.....	16
1392.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена д-меморијални простори-градски гробишта КО Валандово- вон г.р., Општина Валандово...	9	1398. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена Б4-деловни простории КО Инциково, Општина Гази Баба	16

	Стр.		Стр.
1399. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство и трговија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга.....	16	1412. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Василево	24
1400. Одлука за продажба на движни ствари	17	1413. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Дебрца.....	24
1401. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија - Скопје.....	19	1414. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и доградба на постоеен пат од м.в. Porta до м.в. Мечкин Камен, КО Крушево-вон г.р., Општина Крушево.....	25
1402. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“.....	19	1415. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа на претседателот и членовите на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации.....	25
1403. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“.....	20	1416. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје ..	26
1404. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Меѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево.....	20	1417. Годишна програма за дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на Урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектни документации за 2019 година.....	26
1405. Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година.....	21	1418. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит	26
1406. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови	21	1419. Правилник за изменување на Правилникот за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит	28
1407. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Вевчани	22	1420. Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа (*).....	28
1408. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка	22	Огласен дел	1-36
1409. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Неготино.....	23		
1410. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Чешиново Облешево	23		
1411. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Македонски Брод.....	24		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1379.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 118 став (5) и 119 став (1) од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/17, 73/17, 84/17, 89/17, 122/17, 160/17, 20/18, 41/18, 191/18 и 19/19), во точката I. во потточка 1. Законодавно-правна комисија под в) за членови: во точката 9) зборовите: „Нада Ципушева“ се заменуваат со зборовите: „Весна Дамчевска Илиевска“.

Во потточка 2. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под г) за заменици на членовите: во точката 10) зборовите: „Крсто Јовановски“ се заменуваат со зборовите: „Магдалена Манаскова“.

Во потточка 5. Комисија за одбрана и безбедност под в) за членови: во точката 8) зборовите: „Борис Змејковски“ се заменуваат со зборовите: „Нада Ципушева“. Под г) за заменици на членовите: во точката 9) зборовите: „Нада Ципушева“ се заменуваат со зборовите: „Борис Змејковски“.

Во потточка 7. Комисија за европски прашања под г) за заменици на членовите: во точката 11) зборовите: „Васил Пишев“ се заменуваат со зборовите: „Слаѓана Митовска“.

Во потточка 9. Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање под б) за заменици на претседателот зборовите: „Драган Данев“ се заменуваат со зборовите: „Невенка Стаменковска“.

Во потточка 10. зборовите: „Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана“ се заменуваат со зборовите: „Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите“.

Под в) за членови во точката 4) зборовите: „Лилјана Затурска“ се заменуваат со зборовите: „Трајчо Димков“. Под г) за заменици на членовите: во точката 1) зборовите: „Трајчо Димков“ се заменуваат со зборовите: „Лилјана Затурска“.

Во потточка 11. Комисија за финансирање и буџет под в) за членови: во точката 11) зборовите: „Никола Мицевски“ се заменуваат со зборовите: „Зоран Илиоски“, а во точката 12) зборовите: „Васил Пишев“ се заменуваат со зборовите: „Дафина Стојаноска“. Под г) за заменици на членовите: во точката 10) зборовите: „Зоран Илиоски“ се заменуваат со зборовите: „Никола Мицевски“.

Во потточка 13. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под в) за членови: во точката 10) зборовите: „Жаклина Пешевска“ се заменуваат со зборовите: „Павлинче Честојнова“. Под г) за заменици на членовите: во точката 9) зборовите: „Павлинче Честојнова“ се заменуваат со зборовите: „Трајчо Димков“.

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална политика под г) за заменици на членовите: во точката 9) зборовите: „Лилјана Кузмановска“ се заменуваат со зборовите: „Весна Дамчевска - Илиевска“.

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа под в) за членови: во точката 7. зборовите: „Весна Дамчевска Илиевска“ се заменуваат со зборовите: „Нада Ципушева“. Под г) за заменици на членовите: во точката 8) зборовите: „Магдалена Манаскова“ се заменуваат со зборовите: „Крсто Јовановски“.

Во потточка 19. Комисија за еднакви можности на жените и мажите под г) за заменици на членовите: во точката 7. зборовите: „Лилјана Затурска“ се заменуваат со зборовите: „Жаклина Пешевска“.

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3104/1
27 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1380.

Врз основа на членот 48, ставови 2 и 3 од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ број 71/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР

I. За членови на Советот за граѓански надзор се избираат:

1. Дијана Тоска, основач на здружението „My Life“ – Македонија, се избира како претставник на здружение од областа на заштитата на човековите права, безбедноста и одбраната,
2. Арјета Цека Жаку, дипломирана по компјутерски науки од Тетово, се избира како експерт,
3. Марија Златанова-Коцева, дипломиран правник од Кочани, се избира како експерт.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3105/1
27 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1381.

Врз основа на членот 11 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ број 54/1997, 21/2007, 51/11, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18) Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Советот за статистика на Република Македонија и тоа:

- а) претседател
 - проф. д-р Благоја Маркоски и
- б) членови:
 - Линдита Јашари,
 - Благоја Ташманов,
 - м-р Маја Андеевска,
 - Ванчо Стојанов,
 - Енвер Пајазити,
 - Даниела Стојанова,
 - Ристо Ставревски,
 - Весна Буцевска,
 - Аница Драговиќ,
 - Горан Јовановски и
 - Беким Мецити.

II. За претседател и членови на Советот за статистика на Република Македонија се именуваат:

- а) за претседател
 - проф. д-р Благоја Маркоски, професор на Институтот за географија на Природно - математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
- б) за членови:
 - Линдита Ахмед Јашари, државен советник за политички систем во Собранието на Република Северна Македонија,
 - Билјана Миноска, помошник раководител на Сектор за трезор во Министерството за финансии,
 - д-р Султанија Бојчева-Терзијан, директор на Дирекцијата за статистика во Народна банка на Република Северна Македонија,
 - Борјанчо Мицевски, градоначалник на општина Крива Паланка,
 - Фатмир Дехари, градоначалник на општина Кичево,
 - Софче Јовановска, специјален советник и шеф на кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација на економските ресори, на предлог на Економскиот социјален совет,
 - Јасмина Чаушоска, соработник во Македонски центар за меѓународна соработка,
 - Михајло Донев, соработник во Дирекција во Стопанска комора на Македонија,
 - Марика Јовановска, раководител на сектор за набавки во Титан, на предлог на Сојуз на стопанските комори на Македонија,
 - Дриљон Исеини, извршен директор на Стопанска комора на Северо-западна Македонија,

- проф. д-р Весна Буцевска, професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје и

- проф. д-р Анета Цекиќ, вондреден професор на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3106/1
27 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, c.p.**

1382.

Врз основа на членот 372 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА**

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и тоа:

- а) претседателот
 - Стојче Стаменковски и
- б) членовите:
 - Мартина Антиќ,
 - Луме Адемоглу,
 - Ристо Манчев,
 - Иван Соколов,
 - Луке Галевски,
 - Камелија Спасова,
 - Сефедин Халити,
 - Сања Саздовска,
 - Предраг Монеv,
 - Зоран Јошевски,
 - Златко Кецовски,
 - Јованка Михов Ефтимова,
 - Адријана Бекер,
 - Фитим Емини,
 - Небојша Томовиќ,
 - Адем Јакупи,
 - Јетмир Алиу,
 - Игор Тодев,
 - Венко Стомнаровски,
 - Мери Атанасовски и
 - Адем Османи.

II. За претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се именуваат:

- а) за претседател се именува:
 - Гордана Кожуваровска, магистер по сообраќајни науки од Битола,
- б) за членови:
 - Виктор Велевски, дипломиран правник од Кавадарци,

- Никола Чачо, дипломиран политиколог од Струмица,
- Хавуше Лесковица Исмаили, магистер по правни науки од Скопје,
- Вјолца Бајрами, магистер по правни науки од Куманово,
- Фиторе Зибири, дипломиран психолог од Тетово,
- Низам Шахини, дипломиран по бизнис - администрација од Липково,
- Мерита Пајазити, биотехнички лаборант од Тетово,
- Ардијан Исмаили, дипломиран правник од с. Чегране-Гостивар,
- Зоран Петров, дипломиран новинар од Скопје,
- Никола Тасев, дипломиран правник од Кавадарци,
- Ерхан Зубери, дипломиран по бизнис администрација од Скопје,
- Виолета Димовска, дипломиран економист од Битола,
- Ивица Гиновски, дипломиран сообраќаен инженер од Чашка,
- Оливер Лукаровски, дипломиран правник од Прилеп,
- Билјана Ангелова, дипломиран сообраќаен инженер од Кочани,
- Киро Ристовски, дипломиран сообраќаен инженер од Делчево,
- Венко Стомнароски, дипломиран економист од Прилеп,
- Владимир Лазаров, дипломиран офицер за воздухопловни операции од Скопје,
- Бардиљ Дестани, дипломиран правник од с. Лојане, Куманово,
- Дино Дрпљанин, дипломиран економист од Скопје,
- Александар Коларик, дипломиран економист од Скопје и
- Лејла Ставилеци, дипломиран професор по одделенска настава од Скопје.

III. Мандатот на членовите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата: Гзим Беадини, Дејан Донеv, Бисера Мојсоска, Давид Берат и Роберто Рогожарски трае до истекот на мандатот за којшто се именувани.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3109/1
27 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1383.

Врз основа на членот 9 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 118/10, 24/12, 80/12, 155/12, 68/13, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

I. За претседател на Управниот одбор на Агенцијата за цивилно воздухопловство се именува

- Раим Бајрами, дипломиран сообраќаен инженер насока воздушен сообраќај од Кичево, вработен во Агенцијата за цивилно воздухопловство.

II. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за цивилно воздухопловство се именуват:

- Мишко Србиновски, дипломиран правник од Скопје, вработен во Агенцијата за цивилно воздухопловство и

- Весна Доброхотова, магистер по деловно право од Штип, вработена во М-НАВ – АД Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3111/1
27 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1384.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИТЕ: ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ РЖАНИЧИНО-КОЈЛИЈА ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ И ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО СЕЛО ГОРНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ број 238/18), утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, сметка 637, Програма 2-Сообраќај и комуникации, Потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 4.000.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

- За изградба на локален пат Ржаничино - Ќојлија во општина Петровец

2.000.000,00

ОПШТИНА ВЕЛЕС

- За изградба на локални патишта во село Горно Оризари, општина Велес

2.000.000,00

ВКУПНО: 4.000.000,00

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука Министерството за транспорт и врски да ги префрли на посебна наменска сметка на општините Петровец и Велес.

3. Општините Петровец и Велес да достават извештај за наменско користење на средствата до Министерството за транспорт и врски заклучно со месец ноември 2019 година.

4. Општините Петровец и Велес распределените средства треба да ги користат за намената предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно општините имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-471/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1385.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска со член 135 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на ул.11 Октомври бр.9, за градежното земјиште кое претставува ГП.1.03 во вкупна површина од 75м² и тоа дел од КП.4050/3 КО - Пехчево, запишано во Имотен лист бр.2811, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место - Туристички локалитет Равна Река Пехчево со бр.1105-1725/2 од 19.11.2015 година, плански период 2010-2025 година, одобрен со Одлука на Советот на Општина Пехчево бр.07-1426/1 од 6.9.2013 година, за изградба електроенергетски објект-Трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-700/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1386.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска со член 135 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на ул.11 Октомври бр.9, за градежно земјиште кое претставува ГП.5.01 во вкупна површина од 46 м² и тоа дел од КП 3498/16 КО-Пехчево, запишано во Имотен лист бр. 2811, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место - Туристички локалитет Равна Река Пехчево бр. 1105-1725/2 од 19.11.2015 година, плански период 2010-2025 година, одобрен со Одлука на Советот на Општина Пехчево бр.07-1426/1 од 6.9.2013 година, за изградба електроенергетски објект-Трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-701/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1387.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТЕ КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стовариште КО Бардовци, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
99/1	Бардовци	Главчица	нива	4
101	Бардовци	Главчица	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				5219м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-790/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1388.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 20(10)KV ВОЗДУШЕН ПРИКЛУЧЕН ВОД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА МХЕЦ ЕХЛОЕЦ СО 20(10)KV ПОСТОЕЧКИ ВОЗДУШЕН ВОД ВО С.ИЗВОР, КО ЕХЛОЕЦ И КО КЛЕНОЕЦ, ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 20(10) kV воздушен приклучен вод за поврзување на МХЕЦ Ехлоец со 20(10)kV постоечки воздушен вод во с.Извор, КО Ехлоец и КО Кленоец, општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 817м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
797/3	Ехлоец	На Крста	пасиште	4
396-дел	Ехлоец	Присој	пасиште	3
488/2-дел	Ехлоец	Присој	пасиште	1
400-дел	Ехлоец	Присој	пасиште	2
330-дел	Кленоец	Каменца	каменяр	0
351-дел	Кленоец	Каменца	каменяр	0
473/1-дел	Кленоец	Угоа рупка	каменяр	0
222/1-дел	Кленоец	Јасика	пасиште	5
222/2-дел	Кленоец	Јасика	пасиште	5
225-дел	Кленоец	Лазон Цветков	пасиште	5
227-дел	Кленоец	Лазон Цветков	пасиште	4
228-дел	Кленоец	Црвени Пешти	пасиште	5
232-дел	Кленоец	Матеечки камен	каменяр	0
234-дел	Кленоец	Матеечки камен	пасиште	4
239-дел	Кленоец	Вртишта	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				37021,73м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-995/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1389.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО Г. СОЊЕ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куки КО Г Соње, општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со површина од 3492м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
635	Г Соње	Бела нива	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				3522м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-996/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1390.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ АЗ-ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА КО БЕРОВЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за групно домување АЗ-објект за сместување и престој на стари лица КО Беровци, Општина Прилеп,

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1045	Беровци	Трска	нива	3
1046	Беровци	Трска	овоштарник	3
1047	Беровци	Трска	овоштарник	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1139м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-997/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1391.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3105	Глуво Бразда	Главичица	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				5912м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-1000/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1392.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Д-МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ-ГРАДСКИ ГРОБИШТА КО ВАЛАНДОВО - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д-меморијални простори-градски гробишта КО Валандово-вон г.р., општина Валандово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1584-дел	Валандово-вон г.р.	Голо Брдо	пасиште	5
1587-дел	Валандово-вон г.р.	Голо Брдо	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				14439 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-1002/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1393.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ВИРОВО И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ВИРОВО, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Вирово и придружни објекти КО Вирово, општина Демир Хисар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1760,89 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1067-дел	Вирово	Свински Дол	ливада	7
1068-дел	Вирово	Горни Ливади	овоштарник	7
1082-дел	Вирово	Средо Рид	овоштарник	7
1092-дел	Вирово	Делоси	овоштарник	7
1109-дел	Вирово	Калонца	овоштарник	7
1598-дел	Вирово	Г.Градини	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9286 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-1007/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1394.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА СН 10(20) kV НАДЗЕМЕН ВОД СО ТРАФОСТАНИЦА 10(20)/0,4 kV КО ПРИСАД, КО ДАБНИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП И КО НЕБРЕГОВО, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на СН 10(20) kV надземен вод со трафостаница 10(20)/0,4kV КО Присад, КО Дабница, Општина Прилеп и КО Небрегово, Општина Долнени.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 382 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3042/1-дел	Присад	Сивец	каменар	0
2668-дел	Небрегово	Сивец	каменар, пасиште	0,6
2670-дел	Небрегово	Сивец	каменар	0
2278-дел	Присад	Старо село	пасиште	7
2290-дел	Присад	Старо село	пасиште	7
2289-дел	Присад	Осојница	нива	7
2291-дел	Присад	Осојница	нива	7
2319-дел	Присад	Осојница	пасиште	7
2317-дел	Присад	Осојница	каменар, нива	0,7
2333-дел	Присад	Осојница	нива	7
2337-дел	Присад	Осојница	нива	7
2340-дел	Присад	Осојница	пасиште	7
2339-дел	Присад	Осојница	пасиште	7
2346-дел	Присад	Осојница	каменар	0
2370-дел	Присад	Осојница	нива	6
154-дел	Дабница	Ридон	пасиште	7
152-дел	Дабница	Ридон	нива	7
150-дел	Дабница	Сече и камен	нива	7
140-дел	Дабница	Ридон	нива	7
139-дел	Дабница	Ридон	нива	7
138-дел	Дабница	Ридот	пасиште	6
123-дел	Дабница	Ридон	нива	7
116/1-дел	Дабница	Пале	каменар	0
115-дел	Дабница	Сече и камен	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				27279м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1010/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

1395.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС ОД ГРАДБИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО РУНИЦА, ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план во населено место за изградба на комплекс од градби со намена Б5-хотелски комплекс КО Руница, Општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 11661 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
213 дел	Руница	Боговина	пасишта	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				20343м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1070/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

1396.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНА ЛЕШНИЦА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е - ИНФРАСТРУКТУРА КО ДОЛНА ЛЕШНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долна Лешница за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долна Лешница, Општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 493090м² и ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела .бр	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
429-дел	Долна Лешница	Млака	нива	6
429-дел	Долна Лешница	Млака	пасиште	6
141-дел	Долна Лешница	Млака	нива	7
135/2	Долна Лешница	Млака	лозје	3
241	Долна Лешница	Млака-Лозје	нива	4
108	Долна Лешница	Млака	нива	4
206	Долна Лешница	Млака	нива	6
25	Долна Лешница	Млака	нива	4
8	Долна Лешница	Краста	нива	6
94	Долна Лешница	Млака	нива	5
163/3	Долна Лешница	Млака	нива	4
166/3	Долна Лешница	Млака	нива	4
135/3	Долна Лешница	Млака	лозје	3
151	Долна Лешница	Млака	нива	5
152	Долна Лешница	Млака	нива	5
171/1	Долна Лешница	Млака-Црвенка	нива	6
246/1	Долна Лешница	Млака	нива	5
91	Долна Лешница	Млака	нива	5
20	Долна Лешница	Краста	ливада	4
125	Долна Лешница	Млака	нива	5
126	Долна Лешница	Млака	нива	5
43	Долна Лешница	Млака	нива	4
100	Долна Лешница	Млака	нива	5
117	Долна Лешница	Млака	нива	4
229	Долна Лешница	Млака	нива	6
129	Долна Лешница	Млака	нива	5
16	Долна Лешница	Краста	нива	5
168	Долна Лешница	Млака	нива	7
193	Долна Лешница	Краста	нива	4
101	Долна Лешница	Млака	нива	5
128/2	Долна Лешница	Млака	нива	5
128/3	Долна Лешница	Млака	нива	5
138	Долна Лешница	Млака	пасиште	2
22	Долна Лешница	Краста	пасиште	2
226	Долна Лешница	Млака	пасиште	6
23	Долна Лешница	Млака	пасиште	2
248	Долна Лешница	Млака	пасиште	2
402	Долна Лешница	Млака	пасиште	2
61	Долна Лешница	Млака	нива	5
62	Долна Лешница	Млака	нива	5
51/1	Долна Лешница	Млака	нива	5
70	Долна Лешница	Млака	нива	6
53	Долна Лешница	Млака	нива	5
80	Долна Лешница	Млака	нива	6
81	Долна Лешница	Млака	нива	6
82	Долна Лешница	Млака	нива	6
76	Долна Лешница	Млака	нива	6
139	Долна Лешница	Млака	нива	7
137	Долна Лешница	Млака	нива	6
77	Долна Лешница	Млака	нива	6
74	Долна Лешница	Млака	нива	6
73	Долна Лешница	Млака	нива	6
69	Долна Лешница	Млака	нива	6
60	Долна Лешница	Млака	нива	5
63	Долна Лешница	Млака	нива	6
67	Долна Лешница	Млака	нива	6
83	Долна Лешница	Млака	нива	6
84	Долна Лешница	Млака	нива	6

87	Долна Лешница	Млака	нива	6
78	Долна Лешница	Млака	нива	6
71/3	Долна Лешница	Млака	нива	6
86	Долна Лешница	Млака	нива	6
106	Долна Лешница	Млака	нива	4
66	Долна Лешница	Млака	нива	6
174	Долна Лешница	Млака	нива	4
89	Долна Лешница	Млака	нива	3
240	Долна Лешница	Млака	нива	4
245	Долна Лешница	Млака	овоштарник	4
90	Долна Лешница	Млака	нива	5
127	Долна Лешница	Млака	нива	5
165	Долна Лешница	Млака	нива	4
37	Долна Лешница	Млака	нива	4
134	Долна Лешница	Млака	нива	6
146	Долна Лешница	Млака	нива	5
135/1	Долна Лешница	Млака	лозје	3
102	Долна Лешница	Млака	нива	5
136/2	Долна Лешница	Млака	нива	7
136/3	Долна Лешница	Млака	нива	7
21/1	Долна Лешница	Краста	нива	6
150/2	Долна Лешница	Млака	нива	5
142	Долна Лешница	Млака	нива	6
115/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
115/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
147	Долна Лешница	Млака	нива	5
148	Долна Лешница	Млака	нива	5
149/1	Долна Лешница	Млака	лозје	3
149/2	Долна Лешница	Млака	лозје	3
149/3	Долна Лешница	Млака	нива	5
149/4	Долна Лешница	Млака	нива	5
189	Долна Лешница	Краста	нива	4
246/2	Долна Лешница	Млака	нива	5
246/3	Долна Лешница	Млака	нива	5
50	Долна Лешница	Млака	нива	4
171/2	Долна Лешница	Млака	нива	5
163/1	Долна Лешница	Млака песочиште	нива	4
335/1	Долна Лешница	Ајрулова нива	нива	4
131/2	Долна Лешница	Млака	нива	5
34/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
34/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
35	Долна Лешница	Млака	нива	4
36	Долна Лешница	Млака	нива	4
38	Долна Лешница	Млака	нива	4
172/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
5	Долна Лешница	Краста	нива	6
30/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
30/4	Долна Лешница	Млака	нива	4
109/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
121	Долна Лешница	Млака	нива	4
18	Долна Лешница	Краста	нива	4
19	Долна Лешница	Краста	нива	4
30/2	Долна Лешница	М.Дренче	нива	4
30/3	Долна Лешница	М.Дренче	нива	4
31	Долна Лешница	Млака	нива	4
32	Долна Лешница	Млака	нива	4
34/3	Долна Лешница	Млака	нива	4
131/1	Долна Лешница	Млака лозје	нива	5
17	Долна Лешница	Краста	нива	4
46	Долна Лешница	Млака	нива	4
119/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
120/1	Долна Лешница	Млака	нива	4

132/1	Долна Лешница	Млака	нива	6
132/2	Долна Лешница	Млака	нива	6
232	Долна Лешница	Млака	нива	4
45/3	Долна Лешница	Млака	нива	4
45/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
45/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
323	Долна Лешница	Куклица	нива	4
10	Долна Лешница	Краста песочина	нива	4
144	Долна Лешница	Млака	нива	5
145	Долна Лешница	Млака	нива	5
204	Долна Лешница	Млака	нива	5
177	Долна Лешница	Млака	нива	4
230	Долна Лешница	Млака	нива	4
231	Долна Лешница	Млака	нива	4
27	Долна Лешница	Млака	нива	4
6	Долна Лешница	Краста црвеника	нива	6
7	Долна Лешница	Краста	нива	6
164	Долна Лешница	Млака	нива	4
28	Долна Лешница	Млака	нива	4
103	Долна Лешница	Млака	нива	5
104	Долна Лешница	Млака	нива	5
222	Долна Лешница	с.Д.Лешница	нива	5
222	Долна Лешница	с.Д.Лешница	нива	6
97	Долна Лешница	Млака	нива	5
244/1	Долна Лешница	Лозје	ливада	6
111	Долна Лешница	Млака	нива	4
194	Долна Лешница	Краста	нива	4
128/1	Долна Лешница	Млака	нива	5
105	Долна Лешница	Млака в.нива	нива	4
120/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
150/1	Долна Лешница	М.Круша	нива	4
51/2	Долна Лешница	Млака	нива	5
205	Долна Лешница	Млака	нива	5
13	Долна Лешница	Краста	нива	5
42	Долна Лешница	Млака купа	нива	4
119/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
119/3	Долна Лешница	Млака	нива	4
120/3	Долна Лешница	Млака	нива	4
120/4	Долна Лешница	Млака	нива	4
335/2	Долна Лешница	Ајрулова нива	нива	4
131/3	Долна Лешница	Млака	нива	6
41	Долна Лешница	Млака рупа	нива	4
244/2	Долна Лешница	Краста	ливада	6
133	Долна Лешница	Млака	нива	6
162	Долна Лешница	Млака	нива	4
167/4	Долна Лешница	Млака	нива	6
175	Долна Лешница	Млака	нива	4
176	Долна Лешница	Млака	нива	4
47	Долна Лешница	Млака	нива	4
96	Долна Лешница	Млака	нива	5
11	Долна Лешница	Краста	нива	4
39	Долна Лешница	Млака	нива	4
320	Долна Лешница	Село	пасиште	6
330/2	Долна Лешница	Село	пасиште	6
163/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
166/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
49	Долна Лешница	Млака	нива	4
59	Долна Лешница	Млака	нива	5
130	Долна Лешница	Млака	нива	6
172/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
109/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
109/3	Долна Лешница	Млака	нива	4

109/4	Долна Лешница	Млака	нива	4
114/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
55	Долна Лешница	Млака	нива	5
64	Долна Лешница	Млака	нива	6
40	Долна Лешница	Млака	нива	4
110	Долна Лешница	Млака	нива	4
107	Долна Лешница	Млака	нива	5
114/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
322/2	Долна Лешница	Село	нива	3
161	Долна Лешница	Млака	нива	4
52	Долна Лешница	Млака	нива	5
54	Долна Лешница	Млака	нива	5
26	Долна Лешница	Млака краста	нива	4
166/4	Долна Лешница	Млака песочиште	нива	4
247	Долна Лешница	Млака	нива	4
92	Долна Лешница	Млака	нива	5
228	Долна Лешница	Млака	нива	4
167/2	Долна Лешница	М.Црвеника	нива	6
167/3	Долна Лешница	М.Црвени	нива	6
166/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
136/1	Долна Лешница	Млака	нива	6
116	Долна Лешница	Млака	нива	4
99	Долна Лешница	Млака	нива	5
173	Долна Лешница	Млака трлиште	нива	4
167/1	Долна Лешница	Млака	нива	6
113	Долна Лешница	Млака	лозје	4
98	Долна Лешница	Млака	нива	5
88/1	Долна Лешница	Млака	нива	6
14	Долна Лешница	Краста	нива	6
118	Долна Лешница	Млака	нива	4
12	Долна Лешница	Краста	нива	5
15	Долна Лешница	Краста	нива	6
224	Долна Лешница	Млака	нива	7
24/1	Долна Лешница	Млака	нива	4
242	Долна Лешница	Краста лозје	нива	4
33	Долна Лешница	Млака	нива	4
44	Долна Лешница	Млака	нива	4
334	Долна Лешница	Ајрулова нива	пасиште	6
48	Долна Лешница	Млака оренче	нива	4
95	Долна Лешница	Млака	нива	5
75	Долна Лешница	Млака	нива	6
85/1	Долна Лешница	Млака	нива	6
9	Долна Лешница	Краста	нива	6
71/2	Долна Лешница	Млака	нива	6
88/2	Долна Лешница	Млака	нива	6
79	Долна Лешница	Млака	нива	3
68	Долна Лешница	Млака	нива	6
143/1	Долна Лешница	Млака орица	нива	5
143/2	Долна Лешница	Млака орица	нива	5
56	Долна Лешница	Млака	нива	5
57/1	Долна Лешница	Млака	нива	5
57/2	Долна Лешница	Млака	нива	5
187	Долна Лешница	Краста	нива	4
188	Долна Лешница	Краста	нива	4
24/2	Долна Лешница	Млака	нива	4
21/2	Долна Лешница	Краста	нива	6
112	Долна Лешница	Млака	нива	4
58	Долна Лешница	Млака дренче	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				795842м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1072/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

1397.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 – ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГАЛАТЕ, ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија КО Галате, Општина Врапчиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
8/4-дел	Галате	Градиште	пасиште	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1951,25м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1075/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1398.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Б4 - ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ КО ИНДИКОВО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена Б4-деловни простории КО Индигово, Општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 18713м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
514/1-дел	Индигово	Геран	лозе	/
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				18722м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1158/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1399.

Врз основа на член 45, став (1) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО ОХРИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КЛИМЕШТАНИ“ С.КЛИМЕШТАНИ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА И ОПШТИНА СТРУГА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга на Друштвото за производство и трговија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга бр. 44-9027/1 од 2.10.2018 („Службен весник на Република Македонија“ бр.186/18).

2. Друштвото за производство и трговија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид достави понуда со број 00000099 на 30.1.2019 година.

3. На јавниот повик, Друштвото за производство и трговија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство и трговија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинираат со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.480.262,00	4.567.973,00
2	7.480.576,00	4.567.834,00
3	7.480.196,00	4.567.128,00
4	7.479.939,00	4.567.253,00

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,249960 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 1.291.395,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1383/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1400.

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, за старо железо, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Министерството за економија - Државен пазарен инспекторат и тоа:

Реден број	Марка на возило	Тип на возило	Боја на каросерија	Регистарски ознаки	Година на производство	Зафатнина на мотор	Сила на мотор KW (KS)	Број на мотор	Број на шасија	Број и датум на Процената	Почетна цена за 1 кг (без ДДВ) во денари
1	Застава Југо	Темпо 1.1.	Темно сина	SK-083-JV	1997	1116	40	1531368	VX 1145A00-01049894	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
2	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 737- GT	1997	1116	40	1530744	VX 1145A00-01049367	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
3	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK-328-MN	1997	1116	40	1530905	VX 1154100-011049225	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
4	Застава Југо	Темпо 1.1.	црвена	SK- 475- HG	1997	1116	40	1533034	VX 1145A00-01050218	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
5	Застава Југо	Темпо 1.1.	сина	SK -375- HJ	1997	1116	40	1531339	VX 1145A0001049459	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
6	Застава Југо	Темпо 1.1.	Темно црвена	SK -8769-AL	1997	1116	40	1533779	VX1145A0001050716	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
7	Застава Југо	Темпо 1.1.	црвена	SK- 023- MH	1997	1116	40	1533630	VX1145A0001050511	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
8	Застава Југо	Темпо 1.1.	сина	SK -269 -MI	1997	1116	40	1531680	VX 1145A0001049539	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
9	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 374-HJ	1997	1116	40	1533641	VX1145A00-01050646	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
10	Застава Југо	Темпо 1.1.	црвена	SK- 215 -HK	1997	1116	40	1532103	VX1145A0001049713	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
11	Застава Југо	Темпо 1.1.	црвена	SK- 225- HK	1997	1116	40	1532088	VX1145A0001049988	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
12	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK-974 -HK	1997	1116	40	1533654	VX1145A0001049933	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
13	Застава Југо	Темпо 1.1.	жолта	SK- 643- MM	1997	1116	40	1535772	VX1145A00-01052073	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
14	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 996- HF	1997	1116	40	1530853	VX1145A0001049228	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
15	Застава Југо	55	сина	SK -569- NR	1990	1116	41	1406762	922026	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
16	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 618- HE	1997	1116	40	1530849	VX1145A00-01048528	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
17	Киа	Сефиа	бела	SK-9113- AH	1999	1498	65	89848	KNEFB2422X5410326	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
18	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 701- HH	1997	1116	40	1533829	VX1145A0001050679	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
19	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 726-IK	1997	1116	40	1533526	VX1145A0001050598	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
20	Застава Југо	Темпо 1.1.	црвена	SK- 571- HH	1997	1116	40	1533435	VX1145A0001050486	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
21	Застава Југо	55 Корал	црвена	SK- 839- JU	1990	1116	40	1405082	VX1145A0000923049	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
22	Застава Југо	Темпо 1.1.	жолта	SK -924- MH	1997	1116	40	1535461	VX1145A00-01051908	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
23	Застава Југо	Темпо 1.1.	сина	SK-368- HJ	1997	1116	40	1531410	VX1145A00-01049551	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
24	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK -617- HE	1997	1116	40	1530439	VX1145A0001048660	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
25	Застава Југо	Темпо 1.1.	црвена	SK -994- HF	1997	1116	40	1532078	VX1145A00-01049616	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
26	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 581 -HH	1997	1116	40	1530985	VX145A00—1049478	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
27	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK - 750-HI	1997	1116	40	1530955	VX114540001049190	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
28	Волксваген	Голф 1.8	зелена	SK- 094 -VO	1994	1781	66	ADZ/038943	WWWZZZ1HZSW198487	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
29	Ауди	A61.8	зелена	SK-9162-AE	1996	1781	92	135351	WAUZZZ4AZTN079543	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
30	Форд-ескорт	1.8 D	сива	SK- 093- VO	1992	1753	44	RTH/NG12344	WFOAHNGCAAHG12344	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
31	Застава Југо	Темпо 1.1	црвена	SK-270-MI	1997	1116	40	1532388	VX1145A0001049734	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
32	Застава Југо	Корал 55	сина	SK -406- KK	1991	1116	40	1468329	769859	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
33	Волксваген	Голф CL	црвена	SK- 603 -MM	1991	1587	44	SK98987/94	WWWZZZ316B098987	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
34	Застава Југо	Темпо 1.1.	бела	SK- 284- HI	1997	1116	40	1530917	VX1145A0001049075	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
35	Пежо	405 GR	црна	SK- 4458- AC	1992	1580	68	1CTB9002117	VF315BB2270535847	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
36	Опел	Вектра	сива	SK-9114-AH	1996	1700	55	191981	W0L000036T1218816	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10
37	Волксваген	Голф 1.6	црвена	SK-1764-AJ	1997	1600	55	AEE 1594	WWWZZZ1HZWWW16930	CB V 257 /18 од 15.2.2019 година	10

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно- правни работи со проценета вредност од 10 денари за 1 kg без ДДВ согласно со Процената од Бирото за судски вештачење број СВ V 257 /18 од 15 февруари 2019 година, која претставува почетна цена за електронско јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет-страница: www.e-aukci.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1572/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1401.

Врз основа на член 12, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава на времено користење, за период од четири години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест, дел од недвижна ствар – деловна просторија во зграда бр.1, влез 1, кат приземје, со посебен дел од зграда 1, со површина од 38м², која се наоѓа на улица „Ленинова“, на КП бр.12421/2, КО Битола 3, запишана во Имотен лист бр.94072, со површина од 1272м², сопственост на Република Северна Македонија, на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија - Скопје, за организирање Американско катче во Битола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1671/2
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи, с.р.**

1402.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 35 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовната зона „Акумулација Шпилје“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански риболов на риболовната зона за кое се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесијата и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовната зона „Акумулација Шпилје“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата 500 метри низводно од мостот на реката Црн Дрим кој се наоѓа северно од Хидроцентралата „Глобочица“ и 500 метри низводно од мостот за с.Долно Косоврасти, освен приобалниот дел од 50 метри до брегот и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување на риби.

Концесијата за доделување на рибите за вршење на стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2200/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1403.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 35 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански риболов на риболовната зона за кое се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата освен приобалниот дел до 10 метри од брегот (делот определен како рекреативна зона) и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување риби.

Концесијата за доделување на рибите за вршење на стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2200/2
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1404.

Врз основа на член 18, став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МЕЃУНАРОДНАТА
ФОНДАЦИЈА „ТОШЕ ПРОЕСКИ“
- КРУШЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Спомен - куќа на Тодор Проески - Крушево му престанува користењето на дел од недвижна ствар - деловни простории, кои се наоѓаат на улица „Гумење“ бр.1, во Крушево, на КП бр.4122/2, КО Крушево, запишани во Имотен лист бр.6568, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, посебен дел од зграда 1, со внатрешна површина од 33,9 м²;
- зграда бр.1, влез 1, кат СУ, посебен дел од зграда 1, со внатрешна површина од 14,3 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење за период од десет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест, на Меѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Национална установа Спомен - куќа на Тодор Проески - Крушево и Меѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2332/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1405.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), а во врска со член 209 став 2 Законот за високо образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ВО ТЕТОВО ЗА 2019 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово му се доделуваат вкупно 10.500.000 денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 49, ставка 464.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се обезбедени од буџетот на Министерството за образование и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-Високо образование, Потпрограма 49-Универзитет Југоисточна Европа, ставка 464.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2587/1
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1406.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ И
ТЕСТОВИ**

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 198/14, 143/15, 126/16 и 34/17) членот 2 се менува и гласи:

„Висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови во Државната фитосанитарна лабораторија, по тип на анализа, користен метод, по еден примерок со еден организам со вклучен данок на додадена вредност изнесува:

1) Дијагностицирање на бактерии во растенија и растителни производи според официјалните ЕРРО протоколи, IF тест - 850,00 денари;

2) Изолација и дијагностицирање на габи и бактерии на хранлива подлога во растенија и растителни производи - 1.080,00 денари;

3) Дијагностицирање на вируси, бактерии и габи во растенија, растителни производи и семе според официјалните ЕРРО протоколи, ELISA метод - 850,00 денари;

4) Дијагностицирање на нематоди во растенија, семе, почва и субстрат според официјалните ЕРРО протоколи - 490,00 денари;

5) Изолација и дијагностицирање на инсекти во растенија, семе, растителни производи и почва според официјалните ЕРРО протоколи, метод на микроскопирање - 370,00 денари;

6) Молекуларна дијагностика на фитоплазми во растенија според официјалните ЕРРО протоколи, PCR тест - 2.200,00 денари;

7) Молекуларна дијагностика на нематоди, инсекти, бактерии, габи, вируси и вироиди во материјал од растително потекло според официјалните ЕРРО протоколи, PCR тест - 2.770,00 денари;

8) Дијагностицирање на габи во растенија, растителни производи и семе, метод на микроскопирање, инкубација во влажна комора - 500,00 денари;

9) Анализа на резидуи од пестициди во храна од растително потекло LC/MS/MS - 4.835,00 денари;

10) Анализа на активна супстанца во производи за заштита на растенијата - 6.645,00 денари;

11) Анализа на резидуи од дитиокарбамати во храна од растително потекло вклучувајќи претворба во CS₂, одвојување на изооктан и детерминативна анализа со GC-ECD - 4.835,00 денари;

12) Содржина на витамин Ц во плод и сок (внатрешно развиен метод) - 2.360,00 денари;

13) Определување на вкупни алфатоксини со ензимска – имуно анализа кај житарки и мелнички производи (Елиса тестови) - 1.980,00 денари и

14) Определување на охратоксин А со ензимска – имуно анализа кај житарки и мелнички производи (Елиса тестови) - 1.980,00 денари“.

Член 2

Во членот 3 точка 9) алинејата 2 се менува и гласи:
„одредување на растворливи суви материи со рефрактометар во Brix (0-95% Brix) - 190,00 денари,“.

Член 3

Во членот 3-а во точката 10) зборовите „GC-MS“ се заменуваат со зборовите „GC/MS/MS“.

Во точката 95) сврзникот „и“ се брише.

Во точката 96) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По точката 96) се додаваат четири нови точки 97), 98), 99) и 100) кои гласат:

„ 97) Анализа на макро и микро елементи со ICP/MS:

- анализа со пет елементи – 3.500,00 денари;

- анализа од шест до десет елементи – 4.500,00 денари;

- анализа од 11 до 42 елементи – 5.339,00 денари.

98) Анализа на вкупен азот со автоматски Kjeldahl систем – 1.225,60 денари;

99) Определување на густина на големо на житарки, изразена во хектолитарска маса – 260,00 денари и

100) Стандарден метод за одредување на материи, со исклучок на основни жита со неоштетен квалитет кај житни култури – 354,00 денари”.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2695/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1407.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со ствари во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид му престанува користењето на движната ствар и тоа Унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект-урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Северна Македонија, со димензии: 480/360/320 cm и чиста внатрешна висина 240 cm, со внатрешна површина од 16,91 m², конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозорци и врати, внатрешноста на сидовите обложена со гипс картон во бела боја и под со ламинат.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Вевчани.

Член 3

Директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид склучува договор со градоначалникот на општина Вевчани, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2887/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1408.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Број	Назив и опис на движна ствар	Количина	Номенклатурен број
1	Лопати	5	7087-6164-0097-4
2	Напртјачи противпожарни 11-25	5	7730-0000-0077-7
3	Метална метла противпожарна	5	7730-0000-0099-4
4	Апарат противпожарен С-50	6	7730-0000-0101-0
5	Агрегат бенз 1 kw Томос	1	3405-0000-0067-0
6	Пумпа за вода Томос	1	5810-0000-0001-1
7	Црево тлачно без спојка ф-75 12х15х	2х15 метри	7720-0000-0299-2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Чашка.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Чашка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3209/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1409.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: НМК 102В,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316827D,
- број на шасија: НМК102BKL2B063872,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22152.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Неготино.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3450/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1410.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: НМК 102В,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316828D,
- број на шасија: НМК102BKC2B063875,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22144.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на општина Чешиново Облешево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Чешиново Облешево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3451/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1411.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: HMK 102B,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316801D,
- број на шасија: HMK102BKN2B063873,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22149.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Македонски Брод.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3452/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1412.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: HMK 102B,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316826D,
- број на шасија: HMK102BKV2B063867,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22148.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Василево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Василево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3453/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1413.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ДЕБРЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: НМК 102В,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316795D,
- број на шасија: НМК102ВКЕ2В063874,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22151.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Дебрга.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Дебрга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3454/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1414.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ПОСТОЕН ПАТ ОД М.В. ПОРТА ДО М.В. МЕЧКИН КАМЕН, КО КРУШЕВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и доградба на постоен пат од м.в. Порта до м.в. Мечкин Камен, КО Крушево-вон г.р., Општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2936-дел	Крушево-вон г.р.	Острилечко	пасиште	4
2937/1-дел	Крушево-вон г.р.	Острилечко	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				2823м2

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3571/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1415.

Врз основа на член 16, став (12) од Законот за Националната рамка на квалификации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 137/13 и 30/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДБОР ЗА МАКЕДОНСКАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

Член 1

Се оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за работа на претседателот и членовите на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации (во натамошниот текст: Националниот одбор).

Член 2

Висината на надоместокот за работата на претседателот во Националниот одбор изнесува по 6.000,00 денари од присуство на седница, но не повеќе од 12.000,00 денари месечен надоместок.

Висината на надоместокот за работата на членовите во Националниот одбор изнесува по 5.000,00 денари од присуство на седници, но не повеќе од 10.000,00 денари месечен надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8478/1-18
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1416.

Врз основа на член 15, став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, по пат на непосредна спогодба, на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште кое преставува дел од КП бр. 1541/2, КО Караслари, со површина од 30 м², запишано во Имотен лист бр.1031, согласно Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 10(20) kV кабелски приклучен вод, ТС 10(20)/0,4 kV „Хемомак“ и 0,4 kV, кабелски вод (КО Караслари) – Општина Велес тех.бр.02/73-3 од мај 2017 година, заверен со Потврда од градоначалникот на Општина Велес УП бр. 1310-26 од 17.4.2018 година, за изградба на електроенергетски објект-трансформаторна станица.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8767/1-18
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1417.

Врз основа на член 22, став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА**

I

Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко –

планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/19), во делот I, во точката 1, по подточката 1.9 се додаваат две нови подточки 1.10 и 1.11 кои гласат:

„1.10. Изработка на Детален урбанистички план за Блок 9 од Градска четврт ССИ 03, Општина Карпош;

1.11. Изработка на Архитектонско урбанистички проект за Казнено-поправна установа Идризово.“

Подточките 1.10. 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14. и 1.15. стануваат подточки 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.16. и 1.17.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3700/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1418.

Врз основа на член 58-а, став (12) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ЛОВЕЧКИ ИСПИТ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИ ИСПИТ**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/18), Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 50-4227/5
20 мај 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.



Прилог 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

УВЕРЕНИЕ
за положен ловечки испит

На лицето _____
роден-а на _____ во _____
со место на живеење _____
му - и се издава Уверение за положен ловечки испит.

Овластено лице,

Бр. _____

Датум _____

М.П. _____

ПОТПИС

1419.

Врз основа на член 58, став (11) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ**

Член 1

Во Правилникот за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/18), во членот 4 бројот “230,00” се заменува со бројот “125,00”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 50-4873/3
20 мај 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1420.

Врз основа на член 47, од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и социјална политика донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ
РАБОТА (*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните барања за поставување и користење на знаци за безбедност и здравје при работа.

Член 2

Одредбите од овој правилник не се применуваат за знаци кои се однесуваат на производство и пуштање во промет на опасни супстанции и смеси, производи или опрема.

Одредбите од овој правилник не се применуваат за знаци кои се користат за регулирање на патниот, железничкиот, водениот и воздушниот сообраќај.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 92/58/ЕЕЗ на Советот од 24 јуни 1992 година за минимални барања за обезбедување на знаци за безбедност и/или здравје (деветта индивидуална Директива во смисла на член 16 став (1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ) CELEX број 31992L0058 (консолидирана верзија 01992L0058-20140325).

Член 3

Знаци за безбедност и здравје при работа претставуваат знаци кои се однесуваат на одреден објект, дејствие или состојба и даваат информации или упатства користејќи графички симболи, боја, светлечки, рачен или звучен сигнал и говорна комуникација.

Член 4

Одделни изрази во смисла на овој правилник го имаат следното значење:

- „знак за забрана“ - претставува знак кој забранува одредено однесување кое може да предизвика или доведе до опасност при работа;
- „знак за предупредување“ - претставува знак кој дава предупредување за опасност;
- „знак за задолжително однесување“ - претставува знак кој пропишува задолжително однесување;
- „знак за излез при итни случаи или за прва помош“ - претставува знак кој дава информации за излези наменети за евакуација при итни случаи, прва помош или спасување;
- „знак за информирање“ - е знак кој обезбедува информации различни од оние наведени од алинеја 1 до алинеја 4 на овој член;
- „графички знак“ е знак кој дава посебни информации во комбинација со геометриски форми, бои, симболи или пиктограми, кој станува видлив кога е доволно осветлен;
- „дополнителен графички знак“ - е знак кој се користи заедно со еден од знаците од алинеја 6 на овој член, а кој обезбедува дополнителна информација;
- „безбедносна боја“ - претставува боја која има посебно пропишано значење дадено во Прилогот број 1 точката 4 од овој правилник;
- „симбол или пиктограм“ - е фигура која опишува одредена состојба или упатува на посебно однесување, а се користи на графички знаци или на осветлена површина;
- „светлечки знак“ - е знак кој е изготвен од просирен или полупросирен материјал кој се осветлува од внатре или одзади така што да изгледа како осветлена површина;
- „звучен сигнал“ - е одреден звучен сигнал кој се пушта или емитува од некое средство изготвено за таа цел, без користење на човечки или вештачки глас;
- „говорна комуникација“ - означува однапред договорена усна порака пренесена од човечки или вештачки глас и
- „рачен сигнал“ - е движење или одредена положба на рацете или дланките во точно утврдена форма, за насочување на лицата кои изведуваат маневри кои претставуваат ризик или опасност за вработените.

Член 5

Кога опасностите не можат да се отстранат или да се намалат со технички мерки за колективна заштита или со методи, мерки или процедури кои се користат во организирање на работата, од страна на работодавачот треба да се обезбедат соодветни знаци за безбедност и здравје при работа кои ќе бидат поставени и користени на соодветни места и за соодветни активности.

При обезбедувањето, поставувањето и користењето на знаци од став (1) на овој член, работодавачите треба да ја имаат во предвид проценката на ризиците согласно закон.

Член 6

Знаците кои се користат за патен, железнички, внатрешен пловен, морски и воздушен превоз, се поставуваат на соодветни места и во просторот кај работодавачот, кога е тоа потребно за одредениот начин на превоз.

Член 7

Вработените и нивните претставници се информираат од страна на работодавачот за сите мерки што треба да се преземат во однос на знаците за безбедност и здравје при работа кои се користат при работа.

Член 8

На вработените од страна на работодавачот треба да им се дадат инструкции во форма на посебни упатства кои се однесуваат на знаците за безбедност и здравје при работа.

Инструкциите треба да го опфатат значењето на знаците, посебно на оние знаци што содржат зборови, како и општото и посебното однесување кое треба да се примени.

Член 9

Вработените и нивните претставници треба да бидат консултирани и да учествуваат при разгледување на прашањата кои се предмет на овој правилник, вклучувајќи ги и минималните барања од Прилозите од 1 до 9.

Член 10

Ако настане оштетување, промена на бојата, осветленоста или промена на интензитетот на звучниот сигнал, знаците за безбедност треба веднаш да се поправат или заменат.

Член 11

Општите минимални барања за знаци за безбедност и здравје при работа, општите минимални барања за графички знаци, минималните барања на знаци за резервоари и цевководи, минималните барања за препознавање и сместување за противпожарна опрема, минималните барања за знаците кои се користат за места каде постојат попречувања или опасност и за обележување на патеки за движење, минималните барања за осветлени знаци, минимални барања за звучни сигнали, минимални барања за говорна комуникација и за минималните барања за рачните сигнали дадени се во Прилозите од 1 до 9, кои се составен дел на овој правилник.

Член 12

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за знаци за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.127/07).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува 18 месеци од денот на влегувањето во сила.

Бр. 08-3753/1
15 мај 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ОПШТИ МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ЗНАЦИТЕ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА**

1. Воведни напомени

1.1. Онаму каде што се бара употреба на знаци за безбедност и здравје при работа согласно со член 5 и 6 од овој Правилник, тие треба да бидат усогласени со посебните барања во прилозите 2 до 9 од овој Правилник.

1.2. Овој прилог ги воведува овие барања, и дава општи правила за менување или комбинирање на знаците.

1.3. Знаците за безбедност и здравје при работа треба да се користат само во смисла на изразување на пораката или информацијата наведена во Правилникот.

2. Видови на знаци

2.1. Постојани знаци

2.1.1. Постојаните графички знаци се однесуваат на забрани, предупредувања или задолжителни барања, како и локација и идентификација на патеки за евакуација во итни случаи и објекти за прва помош;

2.1.2. Графичките знаци и/или безбедносната боја треба да се користат за трајно обележување на локација и идентификација на противпожарна опрема;

2.1.3. Графичките знаци на резервоарите и/или садовите и цевководите треба да бидат поставени согласно барањата од Прилог 3;

2.1.4. Местата каде постои опасност од судирање со препреки, предмети или паѓање, треба трајно да бидат обележени со безбедносна боја и/или со графички знаци;

2.1.5. Патеките за движење треба да бидат трајно обележени со безбедносна боја;

2.2. Привремени знаци

2.2.1. Светлечките знаци, звучните сигнали или говорната комуникација треба да се користат кога тоа го бараат потребите за такви знаци, земајќи ги во предвид можностите за промена и комбинирање на знаците наведени во точка 3 од овој Прилог, за сигнализирање на опасност и повикување на лицата за превземање на активности за итна евакуација од даденото место;

2.2.2. Рачните сигнали или говорните комуникации треба да се користат за случаи кога тоа го бараат условите за работа, посебно за наведување на лица кои изведуваат опасни и ризични маневри;

3. Менување и комбинирање на знаци

3.1. Ако е подеднакво ефикасен, може да се користи било кој од следниве знаци:

- безбедносна боја или графички знак за обележување на место на кое постои препрека или опасност од пад;

- светлечки знаци, звучни сигнали или говорна комуникација и

- рачни сигнали или говорна комуникација;

3.2. Одредени видови знаци можат да се користат заедно како:

- светлечки знаци и звучни сигнали;
- светлечки знаци и говорна комуникација и
- рачни сигнали и говорна комуникација.

4. Упатствата во табелата подолу се однесуваат на сите знаци кои содржат безбедносна боја:

Боја	Значење или намена	Упатства и известувања
Црвена	Знак за забрана	Опасно однесување
	Аларм за опасност	Стоп, исклучување, опрема за итно запирање Евакуација
	Опрема за гасење пожар	Означување и место на поставување
Жолта	Знак за предупредување	Внимавај, преземи мерки на претпазливост Испитај
Сина	Знак за задолжително однесување	Посебно однесување и постапување Носи лична заштитна опрема
Зелена	Знак за излез во итни случаи, знак за прва помош	Врати, излези, патишта, опрема, простории
	Нема опасност	Враќање во нормална состојба

5. На ефикасноста на еден знак не смее негативно да влијае:

5.1. присуство на друг извор на емисија од ист вид кој ја попречува видливоста и чујноста, поради што е потребно:

5.1.1. да се избегнува поставување на премногу знаци премногу блиску еден до друг;

5.1.2. два светлечки знаци чие значење може да биде збунувачко, не треба да се користат во исто време;

5.1.3. светлечки знак да не се користи во близина на друг светлосен извор;

5.1.4. два звучни сигнали не треба да се користат во исто време;

5.1.5. звучен сигнал не треба да се користи, ако постои преголема бучава во работната средина.

5.2. несоодветен дизајн, недоволен број, несоодветна поставеност, лошо одржување, неправилно функционирање на знаците или сигналните уреди.

6. Во зависност од состојбата, знаците и сигналните уреди треба редовно да се чистат, одржуваат, проверуваат, поправаат, и ако е неопходно заменат, за да се осигури дека тие ги задржуваат своите суштински и/или функционални својства.

7. Бројот и позиционирањето на знаците или сигналните уреди што треба да се постават ќе зависи од степенот на опасностите или штетностите или од просторот кој треба да се покрие.

8. Знаците на кои им е потребна електрична енергија, треба да бидат обезбедени со дополнителен извор на електрична енергија за итни случаи.

9. Вклучувањето на светлечки знак и/или звучен сигнал покажува кога потребното дејствие треба да започне, а траењето на осветлувањето на знакот или звучниот сигнал да биде се додека трае дејствието. Светлечките знаци и звучните сигнали веднаш по употребата треба повторно да бидат активирани.

10. Светлечките знаци и звучните сигнали треба да се проверуваат за да се види дали функционираат прописно и дали се ефикасни, пред да се стават во употреба, а потоа во доволно чести интервали, не подолги од 30 дена.

11. За случаи кога слухот или видот на одреден број на вработени е намален или намалувањето е поради користење на личната заштитна опрема, треба да се преземат соодветни мерки соодветните знаци да се надополнат или заменат.

12. Површините, просториите и оградените простори кои се користат за складирање на поголеми количини на опасни супстанции или смеси, треба да бидат обележани со соодветни знаци за предупредување, согласно Прилог 2 точка 3.2 или на начин наведен во Прилог 3 точка 1 на овој Правилник, освен ако знаците на поединечната амбалажа или резервоари се соодветни за таа намена.

ПРИЛОГ 2

ОПШТИ МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ГРАФИЧКИ ЗНАЦИ

1. Карактеристики:

1.1 Обликот и боите на знаците се утврдени во точка 3 од овој Прилог во согласност со нивниот предмет на уредување (знаци кои укажуваат забрана, предупредување, задолжително однесување, патеки за евакуација, опрема за прва помош или противпожарна опрема).

1.2 Пиктограмите треба да бидат колку што е можно поедноставни и да содржат само основни детали за информирање.

1.3 Пиктограмите кои се користат во помала мера можат да бидат различни или подетални од пиктограмите прикажани во точка 3 од овој Прилог, под услов тие да го имаат истото значење и разликите или прилагодувањето да не го прават нејасно нивното значење.

1.4 Графичките знаци треба да бидат конструирани од материјал отпорен на удар и временски влијанија, соодветен за просторот каде се поставуваат.

1.5 Димензиите, колориметричките и фотометричките особини на графичките знаци, треба да бидат одбрани за лесно гледање и разбирање.

1.6 За изработка на знаците да се користат стандардите МКС ISO 3864-1:2011 и МКС ISO 3864-4:2011.

2. Услови за употреба:

2.1 Графичките знаци треба да се постават на соодветна висина и во положба која одговара на линијата на гледање, земајќи ги во предвид можните препреки, било на пристапната точка на подрачјето, во случај на општа опасност, или во непосредна близина на изворот на посебна опасност или објект, како и на добро осветлено, лесно достапно и видно место.

На места со слаба природна осветленост треба да се користа флуоресцентни бои, рефлектирачки материјали или дополнително вештачко светло.

2.2 Графичките знаци треба да се отстранат, кога престанало дејствието за кое биле поставени.

3. Графички знаци за користење

Непотполна листа на графички знаци кои треба да се користат е дадена во следната табела:

3.1 ЗНАЦИ ЗА ЗАБРАНА

Важни карактеристики:	- Кружна форма - Црн пиктограм на бела позадина и црвена линија на рабовите и дијагонално (црвениот дел зазема најмалку 35% од површината на знакот)		
Ознака	Значење	Функција	Опасност
	Општа забрана	Означува забрането дејство	- Овој безбедносен знак не може да се користи самостојно и бара дополнителен знак за давање дополнителни информации за акцијата што е забрането. - Ризик за луѓето наведени со дополнителниот знак
	Забрането пушење	Забранува пушење во просторот каде е поставен	- Пожар или експлозија предизвикана од запалени цигари или штета од чадот - Почитување на законски одредби
	Забрането користење отворен пламен	Забранува пушењето и сите форми на отворен пламен	Пожар или експлозија предизвикана од отворен пламен, отворен извор на палење или пушење
	Забрането движење	Забранува употребата на сообраќајница или место за движење од страна на пешаците	Судир со возила или машини
	Забрането пиење вода	Забранува пиење на несоодветна вода	Водата не е погодна за пиење

	Забранет пристап за виљушкари, камиони и други индустриски возила	Забранува употребата на виљушкари и други индустриски возила	Преместување на виљушкари, камиони и други индустриски возила
	Забранет пристап за луѓе со вградени активни срцеви помагала	Забранува луѓето со активни имплантирани срцеви помагала да влезат во одредена област	Попречување на работата или оштетување на активните имплантирани кардиолошки направи од опрема која генерира силни електромагнетни полиња
	Забрането носење на метални делови или часовници	Забранува метални производи или часовници	Силни магнетни полиња
	Забрането допирање	Забранува допирање на предмети / делови на објектот	Опасни површини
	Забрането гаснење со вода	Забранува користење на вода за гаснење на пожар	Опасна реакција од примената на вода во допир со супстанцата што гори
	Забрането поставувај на тежок товар	Забранува поставување тешки предмети на површината	Оштетување како резултат на тежок товар

	Забрането користење на мобилен телефон	Забранува користење на активирани мобилни телефони	Електромагнетно поле
	Забранет пристап за луѓе со метални импланти	Забранува пристап на луѓето со метални импланти	Невидливи зраци кои предизвикуваат пораст на температурата на металниот имплант
	Забрането допирање внатре	Забранува да се ставаат раце во отворите	Повреда на рацете
	Забрането туркање	Забранува туркање на објект	Објекти со можност за превртување и паѓање
	Забрането седење	Забранува седењето на површината	Површина несоодветна за седење
	Забрането качување на површината	Забранува качување на површината	Површина несоодветна за качување

	Забрането користење лифт во случај на пожар	Забранува употреба на лифт во случај на пожар	Заглавување во лифт за време на пожарот
	Забрането јадење и пиење	Забранува јадење и пиење	Проголтување на опасни материи од храна и пијалаци контаминирани во одредена област
	Забрането блокирање	Забранува блокирање (попречување) на одредена слободна површина (патишта за евакуација и сл.)	Блокирање на одредена слободна површина
	Забрането одење или застанување на ова место	Забранува пешачење или стојење на одредена област	Области кои не се безбедни за луѓето да одат или да застанат
	Забрането користење на нецелосно скеле	Забранува употребата на системи за скеле кои не се во целост завршени	Нецелосно скеле
	Забрането користење на овој уред во када, туш или резервоар исполнет со вода	Да се забрани употребата на несоодветна електрична опрема во или во близина на вода	Електричен шок

	Забрането користење на лифтоот за луѓе	Забранува употребата на лифтоот за превоз на луѓе	Товарни лифтови без безбедносни карактеристики потребни за транспорт на луѓе
	Забрането носење на ракавици	Забранува употребата на ракавици кога ракувате со машина со опасност од вовлекување	Опасност за луѓето кои носат ракавици додека ракуваат со машината
	Забрането фотографирање	Забранува фотографирање	Одвркање на возачите, оператори и луѓето кои работат, особено во темни средини
	Забрането врзување на јазли на јаже	Забранува врзување јазли на јаже за качување	Јазли на јаже за качување
	Забрането менување на состојбата на прекинувачот	Забранува секаква промена на постоечката енергетска или механичка состојба на машина или опрема	Промена на моменталната енергетска или механичка состојба на машина или опрема
	Забрането користење за косо брусење	Забранува користење на брусниот камен за косо брусење	Кршење на брусниот камен поради преголемо оптоварување што доведува до појава на летачки објекти

	Забрането користење за влажно брусење	Забранува користење на брусниот камен за влажно брусење	Кршење на брусниот камен поради преголемо оптоварување што доведува до појава на летачки објекти
	Забрането брусење со машина за рачна употреба	Забранува користење на брусниот камен во машина за рачно брусење	Кршење на брусниот камен поради преголемо оптоварување што доведува до појава на летачки објекти

3.2 ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Важни карактеристики:	- Триаголна форма - Црн пиктограм на жолта позадина со црни рабови (жолтата боја треба да зазема најмалку 50% од површината на знакот)		
Ознака	Значење	Функција	Опасност
	Општа опасност	Означува општо предупредување	Ризик за луѓето наведени со дополнителниот знак. Овој безбедносен знак не може да се користи самостојно и бара дополнителен знак за да даде дополнителни информации за опасност.
	Експлозивен материјал	Предупредување за експлозивни материјали	Експлозија

¹ Овој знак нема да се користи за предупредување за опасни хемиски супстанции или смеси, освен во случаи кога знакот за предупредување се користи во согласност со точка 5 ставот 2 од Прилог 3 на овој Правилник за да се обележи складирањето на опасни супстанции или смеси.

	Радиоактивен материјал или јонизирачко зрачење	Предупредување за радиоактивни материјали или јонизирачко зрачење	Радиоактивност и јонизирачко зрачење
	Ласерски зрак	Предупредување за ласерски зрак	Ласерски зрак
	Нејонизирачко зрачење	Предупредување за нејонизирачко зрачење	Нејонизирачко зрачење
	Магнетно поле	Предупредување за магнетно поле	Силно магнетно поле
	Пречка на ниво на подот	Предупредување за препрека на ниво на подот	Пречка на ниво на подот
	Опасност од паѓање	Предупредување за паѓање	Паѓање

	Биолошка опасност	Предупредување за биолошка опасност	Вирус или токсин
	Ниска температура/ услови за замрзнување	Предупредување за ниски температури или услови за замрзнување	Ниски температури или услови на замрзнување
	Лизгава површина	Предупредување за лизгава површина	Лизгава површина
	Електрична струја	Предупредување за електрична енергија	Електрична енергија
	Чуварско куче	Предупредување за чуварско куче	Чуварско куче Не влегувај во област патролирана од куче чувар без да се осигура дека кучето е под контрола
	Виљушкари и други индустриски возила	Предупредување за виљушкари, камиони и други индустриски возила	Движење на виљушкари, камиони и други индустриски возила

	Товар што виси	Предупредување за товари што висат	Товар што виси
	Отровен материјал	Предупредување за отровни/токсични материјали	Труење
	Топла површина	Предупредување за топла површина	Топла површина
	Автоматско стартување	Предупредување за автоматско стартување	Автоматско придвижување на механички делови
	Пригмечување	Предупредување за механичките делови што се движат	Механички делови кои можат да се соберат и да пригмечат
	Надземна пречка	Предупредување за надземни пречки	Надземна пречка

	Запалив материјал	Предупредување за запалив материјал	Пожар
	Остар елемент	Предупредување за остар елемент	Остар елемент
	Корозивна супстанца	Предупредување за корозивна супстанца	Корозивна супстанца
	Пригмечување на раката	Предупредување за затварачки движења на механички делови на опрема	Затварање на механичките делови на опремата
	Ротирачки валци	Предупредување за спротивно ротирачки ваљаци	Вовлекување
	Полнење на батерии	Предупредување дека се полнат батерии	Експлозивна атмосфера и киселина

	Оптичко зрачење	Предупредување за оптичко зрачење	Оптичко зрачење (како УВ, видливо зрачење, ИР)
	Оксидирачки супстанции	Предупредување за оксидирачки супстанции	Пожар
	Сад под притисок	Предупредување за боца под притисок	Експлозија на боца под притисок

3.3 ЗНАЦИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОДНЕСУВАЊЕ

Важни карактеристики:	- Кружна форма - Бел пиктограм на сина позадина (синиот дел зазема најмалку 50% од површината на знакот)		
Ознака	Значење	Функција	Опасност
	Општ знак за задолжително однесување	Означува задолжително однесување	Ризик за луѓето кои не го следат задолжителното дејство утврдено со дополнителниот знак
	Погледнете во упатството/ прирачникот	Означува дека треба да се прочита упатството / прирачникот	Не го читате упатството / брошурата за упатства пред да започнете со работа или пред да работите со опрема или машина

	Носете заштита на слухот	Означува дека треба да се носи заштита на ушите	Бучава
	Носете заштита на очите	Означува дека треба да се носи заштита на очите	Летачки предмети / честички
	Поврзете го заземјувањето	Означува дека терминалот/ местото за заземјување треба да биде поврзано	Електричен удар, експлозија, пожар
	Исклучете од електрична енергија	Означува дека главниот приклучок треба да се исклучи од електричен штекер при одржување на електрична опрема, во случај на дефект или кога е оставено без надзор	Електричен удар, пожар
	Носете заштита на очите од оптичко зрачење	Означува дека треба да се носи непротирна заштита на очите	Видливи или невидливи зраци
	Носете заштитни чевли	Означува дека треба да се носат заштитни чевли	Пад на предмети врз нозе, нозе изложени на топлина или хемиски материи

	Носете заштитни ракавици	Означува дека треба да се носат заштитни ракавици	Раце изложени на механички опасности, термички опасности или хемиски материи
	Носете заштитна облека	Означува дека треба да се носи заштитна облека	Хемикалии, топлина или студ
	Измиј ги рацете	Означува дека рацете треба да се мијат	Инфекција или контаминација
	Користете ја оградата	Означува дека треба да се користи оградата	Паѓање, лизгање или сопнување
	Носете заштитен визир	Означува дека треба да се носи заштитен визир	Летачки предмети / честички
	Носете заштита на главата	Означува дека треба да се носи заштита на главата	Објекти кои паѓаат на глава или удирање во предмети со глава

	Носете облека за висока видливост	Означува дека треба да се носи облека за висока видливост	Движење на возила или опрема
	Носете заштитна полумаска	Означува дека треба да се носи заштитна полумаска	Честички во воздухот
	Носете респираторна заштита	Означува дека треба да се носи респираторна заштита	Штетни супстанции (на пример, штетни гасови)
	Носете заштитен појас за работа на висина	Означува дека треба да се носи заштитен појас за работа на висина	Пад од висина
	Носете маска за заварување	Означува дека треба да се носи маска за заварување	Топли честички, интензивна светлина и УВ зрачење од заварувачка активност
	Носете сигурносен ремен	Означува дека треба да се користи сигурносен ремен	Се поставува од возило или опрема

	Исклучи пред да превземеш активности на одржување или поправка	Означува дека машината или опремата, што не е поврзана со електричната мрежа со приклучок, треба да се исклучи од сите извори на енергија пред извршување на одржување или поправка	Машина или опрема што работи за време на одржување или поправка
	Користете заштитна крема	Означува дека кожата треба да биде заштитена со соодветна заштитна крема	Оштетување на кожата
	Користете го пешачкиот мост	Означува дека мостот треба да се користи	Движење на возила, сопнувања или паѓања
	Користете ја оваа пешачка патека	Означува дека пешаците треба да користат одредена патека	Простор небезбеден за пешаци
	Користете заштитна престилка	Означува дека предниот дел на телото треба да биде заштитен со престилка	Предниот дел од телото е изложен или погоден од предмети или доаѓа во контакт со супстанции или материјали

3.4 ЗНАЦИ ЗА ЕВАКУАЦИЈА ИЛИ ПРВА ПОМОШ

Важни карактеристики:	- Правоаголна или квадратна форма - Бел пиктограм на зелена позадина (зелениот дел зазема најмалку 50% од површината на знакот)		
Ознака	Значење	Функција	Опасност
	Излез за евакуација (лева страна)	Покажува пат за евакуација до безбедно место	Не може да се пронајде пат за евакуација до безбедно местото што е обезбедено за евакуација во случај на вонредна состојба
	Излез за евакуација (десна страна)	Покажува пат за евакуација до безбедно место	Не може да се пронајде пат за евакуација до безбедно местото што е обезбедено за евакуација во случај на вонредна состојба
			Дополнителни информации за насоки на евакуација (знаците може да се ротираат под агол од 45°)
	Прва помош	Покажува локацијата на опремата или објекти за прва помош	Не може да се лоцира опрема за прва помош или објекти или персонал во случај на повреда или вонредна состојба
	Телефон при итни случаи за прва помош	Покажува локацијата на телефон за итни случаи	Не може да се лоцира телефон кој е предвиден за употреба во случај на вонредна состојба
	Собирно место при евакуација	Означува локацијата на безбедно место за собирање при евакуација	Не може да се лоцира безбедно место за собирање по евакуација

	Скрпи за да обезбедиш пристап	Означува дејство кое бара кршење за да се добие пристап до уред за излез во случај на опасност	Не може да се отвори уред за излез во случај на опасност
	Доктор	Означува локацијата на лекар за итни случаи	Не може да се лоцира лекар за итни случаи
	Автоматски дефибрилатор	Означува локацијата на автоматски дефибрилатор	Не може да се лоцира автоматски дефибрилатор
	Место за испирање и миење очи	Означува локацијата на место за испирање и миење очи	Не може да се лоцира место за испирање и миење очи
	Безбедносен туш	Означува локацијата на безбедносен туш	Не може да се лоцира место за безбедносен туш
	Носилка	Означува локацијата на носилка	Не може да се лоцира место за носилка

	Прозорец за итни случаи со скала за евакуација	Означува локацијата на прозорец за итни случаи со трајно фиксирана скала за евакуација	Не може да се лоцира место за прозорец за итни случаи со трајно фиксирана скала за евакуација
	Прозорец за спасување	Означува локацијата на прозорец за спасување каде што луѓето можат да бидат спасени преку скалилата од страна на силите за интервенција	Не може да се лоцира место за прозорец за спасување каде што луѓето можат да бидат спасени преку скалилата од страна на силите за интервенција
	Сврти на лево за да отвориш	Означува дека кваката на безбедносната врата која служи за евакуација треба да се сврти во насока спротивна од стрелките на часовникот со цела истата да се отвори	Не е во можност да отвори врата на евакуационен пат кој има заклучување за безбедност и уред за итно отварање, во случај на итност
	Сврти на десно за да отвориш	Означува дека кваката на безбедносната врата која служи за евакуација треба да се сврти во насока на стрелките на часовникот со цела истата да се отвори	Не е во можност да отвори врата на евакуационен пат кој има заклучување за безбедност и уред за итно отварање, во случај на итност

3.5 ЗНАЦИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР

Важни карактеристики:	- Правоаголна или квадратна форма - Бел пиктограм на црвена позадина (црвениот дел зазема најмалку 50% од површината на знакот)		
Ознака	Значење	Функција	Опасност
	Апарат за гаснење на пожар	Означува локацијата на апарат за гаснење пожар	Не може да се лоцира противпожарен апарат

	Хидрант за гаснење на пожар	Означува локацијата на хидрант за гаснење на пожар	Не може да се лоцира хидрант за гаснење на пожар
	Противпожарна скала	Означува локацијата на скалилата што треба да се користат исклучиво за противпожарна заштита	Не може да се пронајде пожарна скала
	Место за опрема за вработени кои гаснат пожар	Означува локацијата на противпожарна опрема	Не може да се лоцира противпожарна опрема
	Рачен јавувач на пожар	Означува локацијата на рачен јавувач на пожар	Не може да се лоцира рачен јавувач на пожар
	Телефон за пријавување на пожар	Означува локацијата на телефон за пријавување на пожар	Не може да се лоцира телефон за пријавување на пожар

ПРИЛОГ 3

**МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ЗНАЦИ ЗА
РЕЗЕРВОАРИ И ЦЕВКОВОДИ**

1. Резервоари и/или садови употребени при работа со хемиски супстанции или смеси класифицирани како опасни според критериумите за било која класа на физичка или здравствена опасност и резервоарите и/или садовите што се користат за складирање на такви опасни материи или смеси, заедно со видливите цевки кои содржат или транспортираат такви опасни супстанции или смеси, треба да бидат етикетирани со соодветните пиктограми за опасност во согласност со знаците од табелата во овој Прилог.

Барањата наведени во оваа точка не се однесуваат за резервоари и/или садови кои се користат за работа кратко време или во кои содржината често се менува, ако од страна на одговорните лица се преземени соодветни мерки за безбедност и здравје при работа, преку обука и информирање на вработените, што гарантира исто ниво на заштита.

Етикетите наведени во првиот став може да бидат:

- заменети со знаци за предупредување утврдени во Прилог 2, со користење на истите пиктограми или симболи. Ако не постои еквивалентен знак за предупредување во точка 3.2 од Прилог 2, треба да се користи соодветниот пиктограм за опасности утврден во табелата од овој прилог,
- направени да имаат дополнителни информации со внесување на име или хемиска формула на опасната материја или смеса со опис на опасноста,
- дополнети или заменети со стандардни знаци за транспорт на опасни материи или смеси при превоз на резервоарите и/или садовите до работните места.

2. Знаците треба да бидат поставени:
 - на видливата страна или страни
 - со лепење без можност да се одлепат или со нанесување на боја.
3. Каде што е соодветно, знаците од точка 1 од овој Прилог треба да ги имаат важните карактеристики дефинирани во точка 1.4 од Прилог 2 и треба да ги исполнуваат барањата за користење на графички знаци пропишани во точката 2 од Прилогот 2 на овој Правилник.
4. Без да се во спротивност со точките 1, 2 и 3 од овој Прилог, ознаките кои се користат на цевководи треба да бидат поставени на видливи места во непосредна близина на најопасните места, како што се вентилите и споевите на соодветни (разумни) растојанија.
5. Површините, просториите и оградените простори кои се користат за складирање на поголеми количини на опасни супстанции или смеси, треба да бидат обележани со соодветни знаци за предупредување согласно точка 3.2 од Прилог 2 или на начин наведен во точка 1 од овој Прилог, освен ако знаците на поединечната амбалажа или резервоари се соодветни за таа намена, земајќи го во предвид барањето од точка 1.5 од Прилог 2 на овој Правилник за димензијата на знакот.
Складирањето на одреден број опасни материи или смеси може да се обележи со знак за предупредување од општа опасност.

Знаците или ознаките наведени во овој прилог, треба да бидат поставени блиску до местото за складирање или на вратата која води кон складиштето.

Пиктограм	Значење	Класа на опасност и категорија опасност
	Експлозивни супстанции	- Нестабилен експлозив - Експлозивни на оддели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - Самореактивни супстанции и мешавини, Типови А, Б - Органски пероксиди, Типови А, Б
	Запаливи супстанции	- Запаливи гасови, категорија на опасност 1 - Запаливи аеросоли, категорија на опасност 1, 2 - Запаливи течности, категории на опасност 1, 2, 3 - Запаливи материи, категории на опасност 1, 2 - Самореактивни супстанции и мешавини, Тип В, С, D, E, F - Пирофорни течности, категорија на опасност 1 - Пирофорни цврсти материи, категорија на опасност 1 - Само-реактивни супстанции и мешавини, категории на опасност 1, 2 - Супстанции и мешавини, кои во допир со вода, испуштаат запаливи гасови, категории на опасност 1, 2, 3 - Органски пероксиди, Тип В, С, D, E, F
	Оксидирачки супстанции	- Оксидирачки гасови, категорија на опасност 1 - Оксидирачки течности, категории на опасност 1, 2, 3 - Оксидирачки цврсти материи, категории на опасност 1, 2, 3
	Гасови под притисок	Гасови под притисок: Компримирани гасови; Течен гас; Течни гасови со ладење; Растворливи гасови
	Корозивни супстанции	- Корозивни за метали, категорија на опасност 1 - Корозија на кожата, категории на опасност 1A, 1B, 1C - Сериозно оштетување на очите, категоријата на опасност 1

	Токсични супстанции	Акутна токсичност (орална, дермална, вдишување), категории на опасност 1, 2, 3
	Супстанции опасни по здравјето со помали последици (иритирачки)	- Акутна токсичност (орална, дермална, вдишување), категорија опасност 4 - Иритација на кожата, категорија на опасност 2 - Иритација на очите, категорија на опасност 2 - Сензитизација на кожата, категорија на опасност 1 - Специфична токсичност на целниот орган - Единствена изложеност, категорија на опасност 3 - Иритација на дишните патишта - Наркотични ефекти
	Долготрајна опасност по здравјето (канцерогени)	- Респираторна сензибилизација, категорија на опасност 1 - Мутагеност на герминативни клетки, категории на опасност 1A, 1B, 2 - Канцерогеност, категории на опасност 1A, 1B, 2 - Репродуктивна токсичност, категории на опасност 1A, 1B, 2 - Специфична токсичност на целните органи - Единствена изложеност, категории на опасност 1, 2 - Специфична токсичност на целните органи - повторна експозиција, категории на опасност 1, 2 - Опасност од вдишување, категорија на опасност 1
	Супстанции опасни за животната средина	- Опасен за водната средина - Категорија на акутна опасност 1 - Категории на хронични опасности 1, 2

ПРИЛОГ 4**МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА
ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР**

1. Барањата наведени во овој прилог се однесуваат за опрема која се користи само за противпожарни цели;
2. Противпожарната опрема треба да се обележи со употреба на посебна боја и со поставување на графички знак или со употреба на посебна боја на местата каде се чува опремата како и на приодите кон неа;
3. Бојата за идентификација на оваа опрема е црвена.
Црвената површина треба да биде доволно голема за да може опремата лесно да се препознава.
4. За означување на поставеноста на оваа опрема треба да се користат графички знаци од точка 3.5 од Прилог 2 на овој Правилник.

ПРИЛОГ 5**МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ЗНАЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА МЕСТА
КАДЕ ПОСТОЈАТ ПРЕПРЕКИ ИЛИ ОПАСНИ ПРОСТОРИ И ЗА
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТЕКИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ****1. Знаци за пречки или опасни простори**

1.1 Местата каде постои опасност од судирање со разни препреки, паѓање во длабочина или паѓања на предмети, треба да се обележат по избор на жолто-црни или црвено-бели ленти во изградените зони, каде вработените имаат пристап во текот на работата.

1.2 Димензиите на ознаките треба да одговараат на големината на препреката или на опасниот простор, со широчина од најмалку 5 сантиметри.

1.3 Жолто-црните или црвено-белите појаси на лентите треба да бидат под агол од 45 степени.

1.4 Пример:

**2. Обележување на патеки за движење**

2.1 Патекиите за движење на возилата кои се користат во работните простории треба да бидат јасно обележани со непрекината линија со широчина од најмалку 8 сантиметри и со јасно видлива бела или жолта боја, земајќи ја во предвид бојата на земјата односно подната површина.

2.2 Линиите треба да бидат поставени така што ќе овозможат безбедно растојание меѓу возилата и предметите кои можат да се најдат во близина, како и меѓу возилата и пешаците.

2.3 Постојаните патеки за движење кои се наоѓаат надвор од објектите треба да бидат обележани на сличен начин, освен ако се поставени соодветни огради или тротоари.

ПРИЛОГ 6**МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА СВЕТЛЕЧКИ ЗНАЦИ****1 Карактеристики**

- 1.1 Светлината што се емитува од знакот, треба да произведува светлосен контраст во однос на околината согласно со намената на знакот, но не треба да прави поголем блесок или да биде со слаба јачина како резултат на недоволна осветленост на знакот.
- 1.2 Осветлувањето кое се емитува од знакот, може да биде од една боја или да содржи пиктограм на посебна позадина.
- 1.3 Бојата треба да одговара на табелата за бои со нивното значење наведена во точка 4 од Прилог 1 на овој Правилник.
- 1.4 Кога знакот содржи пиктограм, тој треба да е во согласност со сите барања на Прилог 2 од овој Правилник.

2 Посебни правила за употреба

- 2.1 Ако некоја опрема за работа може да емитува непрекинати или наизменични знаци, наизменичниот знак треба да се користи за покажување висок степен на опасност или итна потреба за интервенција или дејствие.
Времетраењето на секој одблесок или фреквенцијата на одблесокот на наизменичниот светлечки знак треба да:
 - обезбедува соодветно препознавање на пораката
 - избегнува збунетост меѓу разните светлечки знаци или во однос на знакот со постојано светло
- 2.2 За случаи кога се користи светлечки знак наместо звучен или заедно со звучен сигнал, тогаш треба да се користи идентичен начин на кодирање.
- 2.3 Средствата за емитирање на светлечки знаци наменети за случај на голема опасност, треба да бидат редовно одржувани и контролирани и воедно, да имаат помошна светилка.
- 2.4 Доколку постојат знаци за безбедност и здравје при работа чиј извор на светлина е електрична енергија и знаците треба да продолжат да функционираат при недостиг на електрична енергија, за истите треба да се обезбеди напојување со резервен извор кој непрекинато би работел најмалку 2 часа, во зависност од намената на знакот.

ПРИЛОГ 7**МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ЗВУЧНИ СИГНАЛИ****1. Карактеристики****1.1 Звучниот сигнал треба:**

- а) да има ниво на звук кој е значително повисок отколку нивото на звукот во работната средина, но да се слуша без да биде прејак или да предизвикува болка;
- б) лесно да се препознава, особено во однос на должината на пулсот и интервалите помеѓу пулсвите или групните пулсеви и да биде различен од било кој друг звучен сигнал или звук од работната средина.

1.2 Доколку некое средство може да емитува звучен сигнал со променлива или стална фреквенција, променливата фреквенција треба да се користи за покажување на повисоко ниво на опасност или итна потреба за дејствие во однос на сталната фреквенција;**1.3** Доколку постојат знаци за безбедност и здравје при работа чиј извор на звук е електрична енергија и знаците треба да продолжат да функционираат при недостиг на електрична енергија, за истите треба да се обезбеди напојување со резервен извор кој непрекинато би работел најмалку 2 часа, во зависност од намената на знакот.**2. Код**

Сигналот за евакуација треба да биде постојан.

ПРИЛОГ 8**МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ГОВОРНА КОМУНИКАЦИЈА****1. Карактеристики**

1.1 Говорната комуникација помеѓу говорникот (емитерот) и еден или повеќе слушатели, треба да има форма на мали текстови, фрази, групи на зборови или посебни зборови.

1.2 Говорните пораки треба да се кратки, едноставни и јасни, а говорната вештина на лицето што говори и условите за слушање треба да обезбедат сигурна говорна комуникација.

1.3 Говорната комуникација може да биде директна со помош на човечки глас и индиректна преку човечки или вештачки глас кој се емитува од соодветно средство.

2. Посебни правила за користење

2.1 Лицата кои се вклучени во говорната комуникација треба да имаат добро познавање на јазикот што го користат, заради точно изговарање и разбирање на говорните пораки и да се однесуваат соодветно на постојната состојба за безбедно и сигурно работење.

2.2 Доколку се користи само говорна комуникација или говорна комуникација и рачни сигнали, треба да се користат точно одредени зборови како:

Наредба	Значење на наредбата
Почни	За да го означат почетокот на командата
Запри	За прекинување или завршување на движење
Крај	За завршување на операцијата
Кревај	За кревање на товар
Спушти	За спуштање на товар
Напред	Треба да се усогласи со соодветните рачни сигнали
Назад	
Десно	
Лево	
Опасност	За итно запирање
Брзо	За забрзување на движење поради безбедносни причини

ПРИЛОГ 9

МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА РАЧНИ СИГНАЛИ

1. Карактеристики

Рачните сигнали треба да бидат точни, едноставни, широки, лесни за изведување и разбирање и соодветно различни од другите слични сигнали.

Во случаи кога двете раце се користат истовремено, тие треба да се движат симетрично само за давање на еден сигнал.

Доколку се исполнети претходно наведените услови, сигналите што се користат може во одреден однос да бидат променливи од оние кои се прикажани во точка 3 од овој Прилог, но тие треба да бидат полноточни и разбирливи.

2. Посебни правила за користење

2.1 Лицето кое дава знаци (во понатамошен текст - сигналист), со движење на рацете и дланките дава упатства на лицето - оператор кое ги прима знаците заради извршување определени работни задачи и маневри.

2.2 Сигналистот треба да е во состојба безбедно визуелно да ги следи сите маневри и движења кои ги изведува операторот.

2.3 Должност на сигналистот е преку движење на рацете да ги управува маневрите и да обезбедува безбедност при работа на вработените кои се наоѓаат во близина на вршењето определени опасни работи.

2.4. Доколку условите предвидени во точката 2.3 од овој Прилог не се исполнети, работодавачот треба да организира работа со повеќе сигналисти.

2.5 Ако операторот не е во состојба да ги спроведе наредбите кои ги прима, тој треба да ја прекине работата заради примање на нови упатства кои обезбедуваат безбедност при работата.

2.6 Операторот треба во секој момент да може без потешкотии да го препознае сигналистот.


2.7 Сигналистот треба да носи посебни ознаки со светли бои за негово препознавање како: јакна, ракави или навлаки околу рацете, носење на сигнална палка и сл.

2.8 Ознаките за распознавање треба да бидат во светли бои, по можност во иста боја и исклучиво наменети за сигналистот.

3. Во следната табела дадени се рачните сигнали кои треба да се користат.

Значење	Опис	Илустрација
А. Општи знаци		
ПОЧНИ Внимание Почеток на наредба	Двете раце се испружени хоризонтално со дланките свртени кон напред.	

СТОП Прекин Крај на дејството	Десната рака крената горе со дланката свртена кон напред	
КРАЈ Крај на дејството	Двете раце се собрани во висина на градите со дланките свртени една кон друга	
Б. Вертикално движење		
КРЕВАЈ	Десната рака покажува горе со дланката свртена напред и се прават кружни движења	
СПУШТАЈ	Десната рака покажува кон доле со дланката свртена кон телото и се прават кружни движења	
ВЕРТИКАЛНА ОДДАЛЕЧЕНОСТ	Рацете покажуваат соодветна оддалеченост	
В. Хоризонтално движење		
ДВИЖЕЊЕ НАПРЕД	Двете раце се свиткани во лактите со дланките свртени кон горе и бавни движења во лактите кон себе	
ДВИЖЕЊЕ НАЗАД	Двете раце се свиткани во лактите со дланките свртени кон доле и бавни движења во лактите од себе	

ДЕСНО од сигналистот	Десната рака е испружена помалку или повеќе хоризонтално со дланката надолу и полака прави мали движења кон десно	
ЛЕВО од сигналистот	Левата рака е испружена помалку или повеќе хоризонтално со дланката надолу и полака прави мали движења кон лево	
ХОРИЗОНТАЛНА ОДДАЛЕЧЕНОСТ	Рацете ја покажуваат соодветната оддалеченост	
Г. Опасност		
ОПАСНОСТ Итно запирање	Двете раце кренати горе со дланките свртени напред	
БРЗО	Сите движења побрзо	
БАВНО	Сите движења побавно	



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019107